



Здружение на финансиски работници

на локалните самоуправи и јавните претпријатија

Association of finance officers
of the local governments and public enterprises



ПРЕГЛЕД

на подзаконски акти донесени во месец МАРТ и нивната примена
(Обработка на Службен весник од 01.03.2022 г. до 31.03.2022 г.)

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
1	Програма за изменување на и дополнување на Програмата за заштита на ранливи потрошувачи на енергија за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 302/21) Закон за енергетика	46/22 од 04.03.2022	05.03.2022	Целата програма	05.03.2022	
2	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република северна Македонија“ бр.108/20 и 133/20) Закон за енергетика	49/22 од 08.03.2022	09.03.2022	Целиот правилник	09.03.2022	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
3	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, временски мерки, наредни мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.263/20, 269/20, 275/20,287/20, 292/20, 298/20, 304/20, 306/20, 317/20, 13/21, 45/21, 53/21, 55/21, 58/21, 64/21, 65/21, 75/21, 87/21, 94/21, 100/21, 106/21, 109/21, 113/21, 116/21, 119/21, 126/21, 133/21, 139/21, 141/21, 146/21, 153/21, 162/21, 176/21, 187/21, 193/21, 199/21, 204/21, 220/21, 234/21 и 237/21, 242/21, 261/21 и 291/21) Закон за заштита на населението од заразни болести	50/22 од 08.03.2022	08.03.2022	Целата одлука	08.03.2022	
4	Правилник за содржината на Програмата за спречување на значителни опасности Закон за минерални суровини	51/22 од 09.03.2022	10.03.2022	Целиот правилник	10.03.2022	Со овој правилник се пропишува содржината на Програмата за спречување на значителни опасности.
5	Правилник за содржината на Планот за управување со отпад од минерални суровини Закон за миниерални суровини	51/22 од 09.03.2022	10.03.2022	Целиот правилник	10.03.2022	Со овој правилник се пропишува содржината на Планот за управување со отпад од минерални суровини.
6	Правилник за начинот на водење на евиденцијата на произведените количини на минерални суровини Закон за минерални суровини	51/22 од 09.03.2022	10.03.2022	Целиот правилник	10.03.2022	Со овој правилник се пропишува начинот на водење на евиденцијата на произведените количини на минерални суровини.
7	Правилник за начинот на изработка и содржината на Програмата за спречување на значителни опасности Закон за минерални суровини	51/22 од 09.03.2022	10.03.2022	Целиот правилник	10.03.2022	Со овој правилник се пропишува начинот на изработка и содржината на Програмата за спречување на значителни опасности.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
8	Правилник за начинот на доставување и содржината на пресметката, на експлоатираните количини на минерални суровини во тековната година Закон за минерални суровини	51/22 од 09.03.2022	10.03.2022	Целиот правилник	10.03.2022	Со овој правилник се пропишува начинот на доставување и содржината на пресметката на експлоатираните количини на минерални суровини во тековната година.
9	Правилник за формата и содржината на книгата за водење технички надзор, како и начинот на вршење на технички надзор Закон за минерални суровини	51/22 од 09.03.2022	10.03.2022	Целиот правилник	10.03.2022	Со овој правилник се пропишува формата и содржината на книгата за водење технички надзор, како и начинот на вршење на техничкиот надзор при изведување на рударските работи, како и при преработката на минералните суровини.
10	Правилник за формата, содржината и начинот на водење на книгата во која се водат извршените истражни работи за деталните геолошки истражувања Закон за минерални суровини	51/22 од 09.03.2022	10.03.2022	Целиот правилник	10.03.2022	Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водењето на книгата во која се водат извршените истражни работи за деталните геолошки истражувања.
11	Правилник за формата, содржината и начинот на водење на книгата за водење на евиденција за извршените проспекциски геолошки истражувања Закон за минерални суровини	51/22 од 09.03.2022	10.03.2022	Целиот правилник	10.03.2022	Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водењето на Книгата за водење на евиденција за извршените проспекциски геолошки истражувања.
12	Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на затворени инсталации за управување со отпад Закон за минерални суровини	51/22 од 09.03.2022	10.03.2022	Целиот правилник	10.03.2022	Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на затворени инсталации за управување со отпад.
13	Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог Закон за трговија	52/22 од 09.03.2022	10.03.2022	Целиот правилник	10.03.2022	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
14	Одлука за изменување на Одлуката за определување на ескалираната густина и деескалираната густина, на секој нафтен дериват и гориво за транспорт, висина на надоместокот за премија, транспортните трошоциТдо склад во Република Северна Македонија и висината на надоместокот за трошоци за работење преку склад и трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од скалд до бензиски станици и крајни потрошувачи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 238/21)	52/22 од 09.03.2022	09.03.2022	Целата одлука	09.03.2022	
15	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.108/20,133/20 и 49/22) Закон за енергетика	54/22 од 10.04.2022	10.04.2022	Целиот правилник	10.04.2022	
16	Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималнит еизноси и начинот на директните плаќања за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 28/22) Закон за земјоделство и рурален развој	56/22 од 11.04.2022	11.04.2022	Целата уредба	11.04.2022	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
17	Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19, 124/19, 275/19, 267/20 и 163/21)	57/22 од 12.03.2022	12.03.2022	Целиот закон	12.03.2022	
18	Закон за дополнување на Законот за акцизите („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 108/19, 143/19, 225/19, 275/19 и 77/21)	57/22 од 12.03.2022	12.03.2022	Целиот закон	12.03.2022	
19	Одлука за определување на видот на добрата и временскиот период на примена на повластена даночна стапка Законот за данокот на додадена вредност	58/22 од 12.03.2022	12.03.2022	Целата одлука	Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат до 31 мај	Со оваа одлука поблиску се определуваат видот на енергентите и временскиот период на примена на повластената даночна стапка во услови на постоење на можност од настанување на пореметување во снабдувањето на населението
20	Одлука за определување на видот на добрата и временскиот период на ослободување од плаќањето на данокот на додадена вредност во земјата со право на одбивка на претходниот данок	58/22 од 12.03.2022	12.03.2022	Целата одлука	Оваа одлука ќе се применува од 17 март до 31 мај 2022 година.	Со оваа одлука поблиску се определува видот на производите за човечка исхрана кои се ослободени од данокот на додадена вредност во земјата со право на одбивка на претходниот данок, како и временскиот период на ослободувањето од плаќање на данокот на додадена вредност во услови на постоење на можност од настанување на пореметување во снабдувањето на населението.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
21	<p>Правилник за дополнување на Правилникот за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната сметка, образец на фискално лого, документот касова сметка за сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи, начинот за одобрување и продолжување на дозволата на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, начинот на одземање на дозволата за одобрување на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем за управување, постапката и документацијата за нивно одобрување за производство и продажба, елементите на фискалната сметка, начинот на проверка и контрола на фискалните апарати и правилата за техничко одржување и сервисирање на истите, формата и содржината на барањето за добивање овластување за вршење контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема и потребната документација</p> <p>Закон за регистрирање на готовинските плаќања</p>	60/22 од 14.03.2022	14.03.2022	Целиот правилник	14.03.2022	
22	<p>Уредба за правото на лицата со инвалидност и други лица да бидат ослободени од партиципација за студирање</p> <p>Закон за високото образование</p>	61/22 од 15.03.2022	16.03.2022	Целата уредба	16.03.2022	Со оваа уредба се уредува правото на лицата со инвалидност и на другите лица да бидат ослободени од партиципација за студирање.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
23	Одлука за изменување на Одлуката за определување на видот на добрата и временскиот период на ослободување од плаќањето на данокот на додадена вредност во земјата со право на одбивка на претходниот данок Закон за данокот на додадена вредност	64/22 од 17.03.2022	17.03.2022	Целата одлука	17.03.2022	
24	Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 28/22) Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година	64/22 од 17.03.2022	17.03.2022	Целата програма	17.03.2022	
25	Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 287/21) Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година	64/22 од 17.03.2022	18.03.2022	Целата програма	18.03.2022	
26	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.108/20, 133/20, 49/22 и 54/22) Закон за енергетика	64/22 од 17.03.2022	17.03.2022	Целиот правилник	17.03.2022	
27	Закон за изменување на Законот за Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 104/2009 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 14/20, 174/21 и 298/21)	67/22 од 18.03.2022	18.03.2022	Целиот закон	18.03.2022	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
28	Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 180/19, 275/19, 31/20 и 267/20)	67/22 од 18.03.2022	18.03.2022	Целиот закон	18.03.2022	
29	Закон за дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12,23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16, 71/16, 64/18, 140/18 и 163/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/19)	67/22 од 18.03.2022	18.03.2022	Целиот закон	18.03.2022	
30	Закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта („Службен весник на Република Македонија“ број 8/95, 38/2002, 16/2004, 12/2005, 19/2007, 10/10, 51/11, 13/12, 166/12, 154/15 и 55/16)	67/22 од 18.03.2022	26.03.2022	Целиот закон	ќе започне да се применува од 1 јануари 2023 година.	
31	Закон за дополнување на Законот за матичен број („Службен весник на Република Македонија“ број 137/13 и 55/16)	67/22 од 18.03.2022	26.03.2022	Целиот закон	ќе започне да се применува од 1 јануари 2023 година.	
32	Закон за изменување и дополнување на Законот за државјанството на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 67/1992, 8/2004, 98/2008, 158/11 и 55/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 174/21)	67/22 од 18.03.2022	26.03.2022	Целиот закон	ќе започне да се применува од 1 јануари 2023 година.	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
33	Закон за изменување и дополнување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните („Службен весник на Република Македонија“ број 36/1992, 12/1993, 43/2000, 66/2007, 51/11, 152/15 и 55/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 302/20)	67/22 од 18.03.2022	26.03.2022	Целиот закон	ќе започне да се применува од 1 јануари 2023 година.	
34	Закон за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 67/1992, 20/2003, 46/2004,19/2007, 84/2008, 51/11, 135/11, 154/15 и 55/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 302/20 и 122/21)	67/22 од 18.03.2022	26.03.2022	Целиот закон	ќе започне да се применува од 1 јануари 2023 година.	
35	Закон за изменување и дополнување на Законот за личното име („Службен весник на Република Македонија“ број 8/1995, 66/2007, 103/2008, 51/11, 154/15, 55/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 302/20)	67/22 од 18.03.2022	26.03.2022	Целиот закон	ќе започне да се применува од 1 јануари 2023 година.	
36	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблискиот екритериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.208/19, 236/19, 53/21, 175/21 и 257/21) Закон за земјоделство и рурален развој	67/22 од 18.03.2022	19.03.2022	Целата уредба	19.03.2022	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
37	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за униформата и ознаките на униформата на Полицијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 270/19 и 59/21) Закон за полиција	67/22 од 18.03.2022	26.03.2022	Целата уредба	ќе отпочне да се применува најдоцна во рок од една година од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.	
38	Програма за намалување на диспаратите меѓу и во рамките на планските региони и зголемување на регионалната конкурентност за 2022 година Закон за рамномерен регионален развој	70/22 од 21.03.2022	22.03.2022	Целата програма	22.03.2022	Со оваа програма се уредува распределбата на средствата утврдени во Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година, за намалување на диспаратите, односно разликите во степенот на развиеност меѓу и во рамките на планските региони и за зголемување на регионалната конкурентност за 2022 година.
39	Деловник за изменување на Деловникот за работа на Владата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.228/19, 72/20, 215/20, 309/20, 41/21 и 56/21) Закон за Владата на Република Македонија	70/22 од 21.03.2022	21.03.2022	Целиот акт	21.03.2022	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
40	Правилник за начинот на организирање и спроведување на регионални консултации – форуми за утврдување на Предлог – листа на проекти за развој на планските региони Закон за рамномерен регионален развој	74/22 од 24.03.2022	25.03.2022	Целиот правилник	25.03.2022	Со овој правилник се пропишува начинот на организирање и спроведување на регионалните консултации – форуми за утврдување на Предлог – листа на проекти за развој на планските региони.
41	Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 41/19, 38/20 и 7/21) Закон за Народна Банка на Република Македонија	74/22 од 24.03.2022	24.03.2022	Целото упатство	24.03.2022	
42	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, временни мерки, наредни мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.263/20, 269/20, 275/20, 287/20, 292/20, 298/20, 304/20, 306/20, 317/20, 13/21, 45/21, 53/21, 55/21, 58/21, 64/21, 65/21, 75/21, 87/21, 4/21,100/21,106/21, 109/21, 113/21, 116/21, 119/21, 126/21, 133/21, 139/21, 141/21, 146/21, 153/21, 162/21, 176/21, 187/21, 193/21, 199/21, 204/21, 220/21, 234/21 и 237/21, 242/21, 261/21, 291/21 и 50/22) Закон за заштита на населението од заразни болести	78/22 од 29.03.2022	29.03.2022	Целата одлука	29.03.2022	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
43	Програма за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година	78/22 од 29.03.2022	30.03.2022	Целата програма	30.03.2022	
44	Правилник за формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност Закон за данокот на додадена вредност	79/22 од 30.03.2022	31.03.2022	Целиот правилник	31.03.2022	Со овој правилник се пропишува формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност.
45	Правилник за начинот на обезбедување на финансиска помош за исплата на разликата од придонесите на нето-зголемената минимална плата Закон за минимална плата	80/22 од 31.03.2022	01.04.2022	Целиот правилник	01.04.2022	Со овој правилник се пропишува начинот на обезбедување на финансиска помош за исплата на разликата од придонесите на нето-зголемената минимална плата од Буџетот на Република Северна Македонија, согласно член 4-а од Законот за минимална плата во Република Северна Македонија.